



**ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И СПОРТ**

Број:  
Датум:  
Скопје

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), глава II Проектни активности, точка 8. финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош бр. 18/2017 и 06/2018), а во врска со член 2 од Одлуката за објавување на Оглас за Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош бр. 09-5838/4 од 12.07.2018 година („Службен гласник на Општина Карпош бр. 07/2018 ), Општина Карпош објавува

**ОГЛАС**

**за финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош**

**I. Право на пријавување**

Право на пријавување имаат сите заинтересирани физички и правни лица (со вршење дејност спорт, а да не се спортски клубови) од подрачјето на Општина Карпош, кои ќе поднесат спортско рекреативни и здравствени проекти, а кои со својата актуелност, атрактивност, значење и квалитет, придонесуваат за промоција на општината.

**II. Критериуми за доделување на финансиска поддршка за проекти**

**Општи критериуми:**

- Квалитет и значење на проектот,
- популаризација,
- промоција,

- масовност,
- афирмација и едукација на младите за спорт и здравје.

#### **Посебни критериуми:**

- Манифестацијата да е од посебен интерес за Општина Карпош,
- целта на манифестацијата да биде развој на спортската воспитна образовна едукација и здравје,
- проектите да допринесуваат за развој кај младите за бавење со спорт за сите,
- проектот да обезбедува поттикнување на спортски манифестации за лица со посебни потреби.

### **III. Потребни документи за учество**

#### **Физички лица:**

- лична карта,
- изработен проект и
- финансиски план на проектот
- 

#### **Правни лица:**

- Изработен проект,
- финансиски план на проектот
- тековна состојба издадена од централен регистар на Република Македонија, не постара од 6 (шест) месеци.

### **IV. Висина на финансиска поддршка**

Во зависност од приложените документи, Општина Карпош, висината на финансиската поддршка ќе ја додели во рамките на своите можности.

### **V. Начин на пријавување**

Документите можат да се достават по пошта на ул. Радика бр. 9 - Скопје или во Архивата на Општина Карпош, барака бр.2, со ознака „Не отворај“ и со назнака

„Финансиска поддршка за спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош“, за Комисија за спорт при Советот на Општина Карпош.

## VI. Рок за поднесување на документите

Огласот временски не е ограничен и важи до исцрпување на финансиските средствата, но проектите да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2018 година.

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.



ОПШТИНА КАРПОШ  
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И СПОРТ  
Патрик Поповски